

ПОЛИСА ПЛУС АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

Скопје, април 2024

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-24
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПОЛИСА ПЛУС АД - Скопје****Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ПОЛИСА ПЛУС АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПОЛИСА ПЛУС АД – Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Скопје, 30 април 2024 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за периодот кој завршува на 31 декември

	Белешка	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Приходи од брокеража	8	27,617	26,205
Останати оперативни приходи	9	428	216
Добивки од вложувања		-	-
Употребени сировини и материјали	10	(232)	(391)
Трошоци за вработени	11	(10,759)	(8,857)
Амортизација	15	(303)	(178)
Останати оперативни расходи	12	(13,943)	(14,578)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		2,808	2,417
Приходи од финансирање		-	2
Расходи од финансирање		-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		2,808	2,419
Данок на добивка	13	(241)	(446)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		2,567	1,973
Останата сеопфатна добивка:			
Друго		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		2,567	1,973

Скопје, 08.02.2024 година



Директор
 Даниела Илиоска


Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2023 (000) МКД</u>	<u>2022 (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Софтвер и опрема	15	792	1,008
Вложувања во подружници	16	236	236
Долгорочни позајмици	17	8,700	13,000
Вкупно нетековни средства		9,728	14,244
Тековни средства			
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	18	7,816	6,001
Останати тековни средства	20	3,113	4,692
Дадени заеми	19	230	1,506
Депозити во банки		-	-
Парични средства	21	14,195	10,728
Вкупно тековни средства		25,354	22,927
ВКУПНО СРЕДСТВА		35,082	37,171
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Основна главнина	22	3,077	3,077
Законски резерви		567	417
Ревалоризациона резерва и разлики од вреднување		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		28,486	31,536
Вкупно главнина		32,130	35,030
Долгорочни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	2,066	1,277
Тековен дел од долгорочни кредити		-	-
Останати тековни обврски	24	886	864
Вкупно тековни обврски		2,952	2,141
Вкупно обврски		2,952	2,141
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		35,082	37,171

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за периодот кој завршува на 31 декември

	Белешка	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		2,808	1,973
Усогласување за:			
Амортизација	15	302	178
Расходи (приходи) од камати, нето		-	-
Исправка и отпис на побарувања		-	-
Данок на добивка за предходни периоди		-	334
Капитална загуба (добивка) од продажба на основни средства		(363)	-
Резервирање на трошоци		-	-
Парични текови од работење		2,747	2,485
Побарувања од купувачи		(1,815)	(598)
Останати тековни средства		1,579	(2,481)
Залихи		-	-
Обврски од добавувачи		789	(2,274)
Примени аванси		(1)	-
Останати тековни обврски		(17)	(350)
		3,282	(3,218)
Платена камата		-	-
Платен данок на добивка		(201)	-
Нето парични текови од оперативни активности		3,081	(3,218)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи/одливи од депозити и позајмици		-	(106)
Наплатени (дадени) позајмици, нето		5,576	-
Примени камати		-	-
Набавки на опрема	15	(86)	(1,011)
Продажби на опрема	15	363	-
Нето парични текови од вложувачки активности		5,853	(1,117)
Парични текови од финансиски активности			
Отплатени и земени кредити и заеми, нето		-	-
Исплатени дивиденди	22	(5,467)	(4,100)
Уплатен капитал		-	-
Нето парични текови од финансиски активности		(5,467)	(4,100)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		3,467	(8,435)
Парични средства на почетокот на годината		21	19,163
Парични средства на крајот од годината		21	10,728

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за периодот кој завршува на 31 декември

	Уплатен капитал	Резерви	Ревалоризационна резерва и разлики од вреднување	Акумулирана добивка	Вкупно капитал
Во (000) МКД					
Состојба на 1 јануари 2022 година	3,077	417	-	33,329	36,823
Корекција на почетна состојба	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2022 година-исправено	3,077	417	-	33,329	36,823
Сеопфатна добивка:					
Добивка за годината	-	-	-	1,973	1,973
Друго	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	1,973	1,973
Трансакции со сопствениците:					
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Данок на добивка за предходни периоди	-	-	-	334	334
Издвојување за дивиденди	-	-	-	(4,100)	(4,100)
Состојба на 31 декември 2022 година	3,077	417	-	31,536	35,030
Сеопфатна добивка:					
Добивка за годината	-	-	-	2,567	2,567
Друго	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	2,567	2,567
Трансакции со сопствениците:					
Издвојување за резерви	-	150	-	(150)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	(5,467)	(5,467)
Состојба на 31 декември 2023 година	3,077	567	-	28,486	32,130

1. Основни податоци и дејност

Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД – Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е основано на 17.02.2011 година од страна на единствен оснивач - акционер Ненад Смилевски.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Народен фронт бр 29/32 Скопје .

Дејноста на Друштвото е посредување во осигурување со сите видови неживотни и животни осигурувања.

Во трговскиот регистар како приоритетна дејност/главна приходна шифра на Друштвото е заведе на шифрата: 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Дозволата за работа ја има добиено за вршење на осигурително брокерски работи на 07.06.2011 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со Друштвото е едностепено и се одвива преку следните органи:

- Одбор на директори – кој го сочинуваат три членови од кои еден е извршен;
- Собрание на акционери

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31 декември 2023 година изнесува 17 вработени (2022: 18 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 24, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.5. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од брокеража

Приходите од брокеража претставуваат брокерски провизии кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е посредување во осигурување со сите видови неживотни и животни осигурувања..

Приходите од извршени услуги (провизии и надомести) се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиската состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Останати приходи

Останатите приходи кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2023 и 2022, се следните:

	2023	2022
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4932 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2022: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10% (2022: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво обезвреднување на средствата.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат. Употребените годишни стапки на амортизација за НПО за 2023 година во однос на 2022 година се следните:

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Недвижности, постројки и опрема (НПО) (Продолжение)

	2023	2022
Софтвер и останати нематеријални средства	25%	25%
Патнички автомобили	25%	25%
Компјутерска опрема	25%	25%
Мебел	20%	20%

3.11. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината како ревалоризациона резерва и разлики од вреднување (останата сеопфатна добивка), се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12. Подружници (зависни друштва)

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото. Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.15. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по кредити и позајмици се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и позајмици и се искажуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадениот и уплатени акции..

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од уплатениот капитал на Друштвото, истата може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Одборот на директори на единствениот содружник.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.10. на овие белешки. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото не влегува во трансакции изразени во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата во хартии од вредност со оглед дека истото не располага со вакви вложувања.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека купувачи се правни и физички субјекти во Република Северна Македонија. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено вакви кредити и депозити од банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2023 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2023 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење со сопствени средства. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година е следната:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Пари и парични еквиваленти	(14,195)	(10,728)
Нето обврски (пари)	(14,195)	(10,728)
Вкупен капитал	32,130	35,030
% на задолженост	0.00%	0.00%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Друштвото на 31 декември 2023 година нема користено долгорочни кредити и нема дадени депозити во банки со променливи каматни стапки, освен паричните средства на редовните сметки во банки.

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	1-3 месец	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	14,195	-	-	-	14,195
Купувачи	7,816	-	-	-	7,816
Дадени позајмици	230	-	-	8,700	8,930
Вложувања во подружници	-	-	-	236	236
Останати побарувања	418	-	-	-	418
	22,659	-	-	8,936	31,595
Добавувачи	2,066	-	-	-	2,066
Останати обврски	563	-	-	-	563
	2,629	-	-	-	2,629

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година според нивната доспеаност:

	1-3 месец	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	10,728	-	-	-	10,728
Купувачи	5,833	-	-	168	6,001
Дадени позајмици	14,506	-	-	-	14,506
Вложувања во подружници	-	-	-	236	236
Останати побарувања	205	-	-	433	638
	31,272	-	-	837	32,109
Добавувачи	1,277	-	-	-	1,277
Останати обврски	585	-	-	-	585
	1,862	-	-	-	1,862

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	2,020	-	2,020
Доспеани побарувања			
- до 30 дена	5,062	-	5,062
- од 30 до 90 дена	308	-	308
- од 90 до 365 дена	254	-	254
- од 1 до 3 години	172	-	172
- над 3 години	-	-	-
	7,816	-	7,816

7. Сегментно известување

Друштвото нема обврски за сегментно известување.

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
<i>Приходи од :</i>		
Брокеража	27,617	26,205
Услуги во странство	-	-
Вкупно приходи од продажба	27,617	26,205

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Приходи од надомест на штети	-	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	10	-
Капитална (добивка) загуба од продажба на основни средства	363	-
Приходи врз основа на државна подршка	-	-
Приходи врз основа на ослободување на резервации за ненаплатени полиси од претходни години	-	-
Приходи од минати години	-	106
Останато	55	110
Вкупно останати приходи	428	216

10. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Потрошени материјали	232	336
Потрошена енергија	-	-
Потрошени резервни делови	-	1
Потрошен ситен инвентар	-	54
Вкупно	232	391

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Бруто плати на вработени	10,333	8,668
Регрес за годишен одмор	218	181
Патни и дневни трошоци на вработени	208	8
Останати трошоци	-	-
Вкупно	10,759	8,857

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Трошоци за услуги	1,130	961
Трошоци за промотерски активности	4,093	4,202
Трошоци за софтверски услуги	945	779
Наемнини	2,175	2,065
Трошоци за ререзентација и спонзорства	339	2,056
Банкарски провизии	698	648
Трошоци за телефони, интернет и сл.	105	156
Трошоци за одржување	93	306
Трошоци за реклама	4,292	2,974
Отпис на ненаплатени полиси од претходни години	-	-
Трошоци врз основа на резервации за ненаплатени полиси	-	-
Исправка и отпис на побарувања	-	188
Останати општи расходи	73	243
Вкупно	13,943	14,578

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Добивка пред оданочување	2,808	2,419
Непризнаени расходи:		
Репрезентација, спонзорство	142	1,724
Исправка на вредноста на побарувањата	-	188
Износ на ненаплатени побарувања од заем	230	-
Затезни камати	246	-
Донации во спортот	182	133
Даночна основа	3,608	4,464
Намалување на даночната основа		
Дивиденди оданочени кај исплатувачот	-	-
Даночна основа	3,608	4,464
Пресметан данок од добивка од 10% (2022: 10%)	361	446
Даночно олесниање за дадена донација	(120)	-
Данок од добивка	241	446
Добивка пред оданочување	2,808	2,419
Ефективна даночна стапка	8.58%	18.45%

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Нето добивка расположива за акционерите	2,567	1,973
Пондериран просечен број на акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција	5.134	3.946

15. СОФТВЕР И ОПРЕМА

	Софтвер (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Друго (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2022	154	897	-	1,051
Директни зголемувања	-	1,011	-	1,011
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2022	154	1,908	-	2,062
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари 2022	35	840	-	875
Амортизација за тековна година	39	140	-	179
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2022	74	980	-	1,054
Сегашна вредност на:				
31 декември 2022	80	928	-	1,008
31 декември 2021	119	57	-	176
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2023	154	1,908	-	2,062
Директни зголемувања	-	86	-	86
Продажби и расход	-	(406)	-	(406)
Состојба со 31 декември 2023	154	1,588	-	1,742
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари 2023	74	980	-	1,054
Амортизација за тековна година	75	227	-	302
Продажби и расход	-	(406)	-	(406)
Состојба со 31 декември 2023	149	801	-	950
Сегашна вредност на:				
31 декември 2023	5	787	-	792
31 декември 2022	80	928	-	1,008

Сите средства со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
Макадам Плус ДОО	236	236
Вкупно	236	236

Во 2018 година извршено е вложување во новоформирано друштво Макадам Плус ДОО Скопје во износ од 236 илјади МКД што преставува 76% од основачкиот влог на Друштвото. Основна дејност на друштвото е издавање и управување со сопствен имот или имот земен под закуп. Во текот на 2023 година, Друштвото нема примено дивиденди од Макадам Плус ДОО (2022: нема). Во февруари 2024 година, Друштвото откупи 24% од уделите во Макадам Плус ДОО Скопје за износ од 3,075 илјади МКД, односно поседува 100% од уделите во подружницата.

17. ДОЛГОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
Долгорочни позајмици на подружници	2,500	6,800
Долгорочни позајмици	6,200	6,200
Вкупно	8,700	13,000

Позајмиците во износ од 2,500 илјади МКД (2022: 6,800 илјади МКД) произлегуваат од склучен договор за бескаматна долгорочна позајмица со подружницата Макадам Плус ДОО Скопје, со рок на враќање до февруари 2025 година.

Позајмиците во износ од 6,200 илјади МКД (2022: 6,200 илјади МКД) произлегуваат од склучен договор за бескаматна долгорочна позајмица со Друштво за технички преглед Здружение на возачи Кичево, со рок на враќање до јули 2027 година.

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
Купувачи во земјата	7,816	6,001
Купувачи во странство	-	-
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
	7,816	6,001
Исправка на вредност на побарувања од од купувачи	-	-
Вкупно побарувања	7,816	6,001

19. ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	2023	2022
	(000) МКД	(000) МКД
<i>Дадени заеми на:</i>		
Краткорочни позајмици на подружници	-	1,200
Краткорочни позајмици на физички лица	230	306
Вкупно дадени заеми	230	1,506

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Нефактурирани приходи од брокеража	-	-
Побарувања за дадени аванси	29	370
Побарувања од вработени	418	433
Побарувања за данок од добивка	116	205
Однапред платени трошоци	2,550	3,684
Вкупно останати тековни средстав	3,113	4,692

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Денарски сметки во комерцијални банки	13,942	10,400
Благајни	253	328
Девизни сметки	-	-
Вкупно парични средства	14,195	10,728

22. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

	2023 Бр. на акции	2022 Бр. на акции	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Акционери:				
Ненад Смилевски	500	500	3,077	3,077
Вкупно	500	500	3,077	3,077

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР.

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Обврски спрема добавувачи во земјата	50	18
Обврски спрема добавувачи осигурителни компании	2,016	1,258
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Примени аванси	-	1
Вкупно обврски спрема добавувачи	2,066	1,277

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок од добивка	40	-
Обврски за нето плати	563	388
Обврски за даноци и придонеси од плати	285	197
Одложено признавање на приходи врз основа на резервации	(2)	279
Друго	-	-
Вкупно останати тековни обврски	886	864

25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2023 година, против Друштвото не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат потенцијални обврски.

Со состојба на 31 декември 2023 година, Друштвото нема обврски по основ на издадени банкарски гаранции.

26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото е поврзано со неговата подружница Макадам Плус ДОО Скопје. Побарувањата од, обврските кон, остварените приходи и расходи со ова друштво заклучно со 31 декември 2023 и 2022 година, се како што следува:

	2023 (000) МКД	2022 (000) МКД
Побарувања		
Долгорочни позајмци	2,500	6,800
Побарувања за дадени аванси	-	71
Краткорочни позајмици	-	1,200
Активни временски разграничувања	1,770	2,124
Вкупно побарувања	4,270	10,195
Обврски		
Обврски кон добавувач	-	-
Вкупно обврски	-	-
Приходи		
Приходи од продажби	-	-
Вкупно приходи	-	-
Трошоци		
Наемнини	425	360
Вкупно трошоци	425	360

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2023 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 06704115

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	9.727.953,00			14.243.877,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	4.315,00			80.053,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4.315,00			80.053,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	788.038,00			928.224,00
13	-- Постројки и опрема	788.038,00			
14	-- Транспортни средства				928.224,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	8.935.600,00			13.235.600,00
22	-- Вложувања во подружници	235.600,00			235.600,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	2.500.000,00			6.800.000,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	6.200.000,00			6.200.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	22.804.318,00			19.243.322,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.379.141,00			7.009.385,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.816.522,00			6.001.429,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28.545,00			369.893,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	115.833,00			204.822,00
50	-- Побарувања од вработените	418.241,00			433.241,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	230.000,00			1.506.000,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва				1.200.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	230.000,00			306.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.195.177,00			10.727.937,00
60	-- Парични средства	14.195.177,00			10.727.937,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	2.552.249,00			3.684.007,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	35.084.520,00			37.171.206,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	32.129.989,00			35.029.809,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.077.000,00			3.077.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	567.279,00			417.279,00
72	-- Законски резерви	417.279,00			417.279,00
74	-- Останати резерви	150.000,00			
75	-- VII. АКУМУПИРАНА ДОБИВКА	26.068.863,00			29.562.845,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.416.847,00			1.972.685,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.954.531,00			1.862.034,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.954.531,00			1.862.034,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.066.566,00			1.277.339,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	285.899,00			197.161,00
100	-- Обврски кон вработените	562.257,00			387.533,00
101	-- Тековни даночни обврски	39.809,00			1,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				279.363,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	35.084.520,00			37.171.206,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	27.682.040,00			26.421.467,00
202	-- Приходи од продажба	27.616.749,00			26.205.006,00
203	-- Останати приходи	65.291,00			216.461,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	25.237.250,00			24.004.025,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	252.897,00			391.782,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.631.266,00			5.603.900,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.439.950,00			8.797.633,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	10.541.294,00			8.825.710,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	6.843.334,00			5.754.153,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	596.342,00			485.423,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.892.940,00			2.427.985,00
217	-- Останати трошоци за вработените	208.678,00			158.149,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	303.224,00			177.840,00
222	-- Останати расходи од работењето	68.619,00			207.160,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	362.850,00			1.704,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				1.704,00
233	-- Останати финансиски приходи	362.850,00			

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	2.807.640,00			2.419.146,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.807.640,00			2.419.146,00
252	-- Данок на добивка	240.793,00			446.461,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.566.847,00			1.972.685,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	18,00			17,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	2.566.847,00			1.972.685,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.566.847,00			1.972.685,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	356.626,00			651.283,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	325.708,00			197.161,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	27.616.749,00			26.205.006,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	10.554,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	86.344,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	13.688,00			141.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	104.512,00			155.856,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.021.300,00			2.065.103,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	153.672,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	157.253,00			1.916.083,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	698.137,00			647.866,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	132.215,00			67.414,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			17,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	28.044.890,00			

Потпишано од:

Marija Avramoska


CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2023 година

Осигурително брокерско друштво
ПОЛИСА ПЛУС АД
Бр. 03-99/1
22.07.2024 год.
СКОПЈЕ



**Осигурително брокерско друштво
ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ПОЛИСА ПЛУС АД СКОПЈЕ
2023 ГОДИНА

22.04.2024 година

Општ преглед

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје е општествено одговорна компанија која што цели кон уште поголеми успеси кои се резултат на исполнетите барања кон нашите клиенти. Нашата главна цел е грижа за сигурноста на клиентите, квалитетно и навремено исполнување на нивните очекувања.

Во изминатата година го задржавуваме континуитетот на пораст и забележуваме уште поголем успех. При што постигнатите резултати не прават горди, а уште поголема мотивација секако ни се задоволните осигуреници. Фокусот и примарната цел на нашата компанија е градење на доверба со нашите клиенти и настојување за обезбедување на натамошна комплетна згриженост и сигурност.

Со голема стручност, посветеност и професионален однос на нашите вработени постигнати се успешни резултати, а осигурениците и деловните соработници во нас препознаваат сериозен и стабилен партнер со транспарентно и тимско работење.

Вовед

Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје е акционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола издадена од регулаторот на осигурителниот пазар, Агенција за супервизија на осигурувањето, заведено под број УП 09-1712/2 од 07.06.2011 година. Друштвото е основано од еден акционер и водено од извршен директор кој има и функција на брокер, со покритие за одговорност од дејност во износ од 30.750.000 денари.

Друштвото ги врши следните дејности:

-Посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие за осигуреници

-Посредуваме при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурени штетни настани

-Снимање на ризици

-Посредување при процена на штети

-Изготвување на адекватна анализа за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие

-Информирање на друштвата за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување и запознавање на осигуреникот со условите за полисите за осигурување

-Посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење на ризикот, ќе му обезбедиме најсоодветно покритие

- Проверување на содржината на полисите за осигурување

- Укажување на правна помош во осигурување, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување и прибирање на други докази

Органи на друштвото

Органи на Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје се:

-Собрание на акционери

Собранието на акционери е највисок орган на управување со друштвото преку кој акционерот ги остварува своите права и интереси. Собранието, меѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водење и управување на друштвото.

-Одбор на директори

Одборот на директори е орган кој управува со друштвото, има најшироки овластувања во управувањето и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот.

Цели на друштвото

Примарна цел на Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје е константно ширење на продажната мрежа низ државата и доближување до осигурениците, а со тоа задоволување на потребите и очекувањата на клиентите. Заради исполнување на ваквите вредности друштвото е насочено кон обезбедување на најквалитетна услуга преку нудење на сите видови на осигурување. Друштвото има имплементирано софистициран сервис во осигурувањето, стручност, ефикасност и транспарентност во работењето.

Со цел постигнување на поголеми резултати друштвото се насочува на следните цели:

-Следење на состојбите на пазарот

-Следење и анализа на конкуренцијата, како и зајакнување на позицијата на друштвото

-Предлагање и воведување на нови начини за презентирање на услугите, промоции на пакети, специјални цени и слично

-Навремено, точно и професионално одговарање на барањата на клиентите

-Зајакнување на бизнис врските со постоечките клиенти, како и контактирање и стекнување на нови клиенти

-Работење согласно позитивните прописи

-Обезбедување на економично и ефикасно работење

-Грижење за одржување и зголемување на вредноста на капиталот на друштвото

-Одржување на професионален кадар, кој што ќе испорачна врвна услуга и преку директен контакт со клиентите ќе добиваат информации за состојбите на пазарот, врз основа на кои се креираат и условите за работа.

Развој на друштвото

Развојната политика и Плановите за работа на Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје се дефинира, реализира и постојано се следи од страна на членовите на Одборот на директори.

Друштвото во 2023 година работеше во регистрирани свои Подружници во Скопје (на три локации: Радишани, Драчево и Стаклара), Кичево и Кочани.

Човечки ресурси

Тенденциите на Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје се насочени кон постојано подобрување на квалификационата структура на друштвото, да обезбедиме дополнителни обуки и пристап до семинари кои ќе му помогнат на вработениот за остане информиран и актуелен.

Во услови на современо живеење и делување човечките ресурси се еден од критериумите преку кој се определува конкурентоста на осигурителните брокерски друштва. Инвестирањето во развојот на човечките ресурси дава квалитет кој влијае врз зголемувањето на финансиските резултати. Градењето на доверлив однос со вработените е

првиот чекор за создавање на позитивна клима во друштвото, кога вработените имаат доверба во организацијата тогаш тие веруваат во нејзините одлуки и визија.

Во текот на 2023 година имавме престанок на вработување кај две лица кои самоиницијативно заминаа од друштвото и беа заменети со нови. Најголем дел од флукуацијата на вработените се случува во делот на продажба.

Дејност на друштвото

Основната дејност на Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје е посредување во осигурување. Чесноста, разновидноста, еднаквите можности за клиентите, како и максималната посветеност на задоволување на потребите на истите, се вредностите врз коишто се темели секоја деловна одлука на друштвото.

Друштвото има склучено Договори за соработка со сите друштва за осигурување на неживот и живот, регистрирани во Република С. Македонија.

Во текот на 2023 година друштвото ги оствари следните резултати во работењето:


ОБД Полиса Плус АД Скопје

Бруто полисирана премија 2023	Премија	Провизија
Македонија Осигурување	277,892	31,619
Триглав	4,531,356	1,121,126
Евроинс	10,281,924	3,103,859
Сава	1,141,910	231,615
Винер	21,853,742	6,359,249
Еуролинк	1,463,710	423,339
Граве	8,845,673	3,095,986
Уника	1,010,233	333,377
Осиг.Полиса	13,645,931	4,060,359
Халк	717,900	215,344
Кроација	22,290,937	7,703,598
Кроација живот	495,570	32,939
Триглав живот	118,830	32,529
Винер живот	414,000	26,444
Дофактурирање	-	968,965
Полиси на рати-нефактурирани	-	-48,121
	87,089,608	27,692,227

Преглед на пораст на полисирана премија

	Q1	Q2	Q3	Q4	Вкупно со живот
2015	6,296,337	16,858,667	30,968,749	42,449,881	42,449,881
2016	9,433,064	22,720,567	39,445,953	52,672,734	52,843,734
2017	11,373,729	28,225,475	48,770,223	64,425,579	64,773,770
2018	13,091,369	31,217,381	50,955,748	65,710,335	66,168,835
2019	11,726,045	29,434,288	49,684,478	65,851,463	66,431,463
2020	12,530,689	27,068,149	43,548,679	59,138,538	59,654,538
2021	13,573,506	30,776,689	53,453,262	71,018,904	71,697,904
2022	14,702,169	34,725,302	58,489,158	77,552,733	78,517,733
2023	17,230,864	37,952,032	62,765,400	86,061,208	87,089,208

Chart Title



ОБД Полиса Плус АД Скопје 2023

Класа	Премија	Провизија
Автоодговорност	79,544,775	24,922,790
Имот	3,534,509	872,758
Каско	719,156	112,835
Незгода	106,742	21,535
Одговорност	71,680	19,354
Патничко	1,466,589	501,996
Пожар	617,757	152,723
Живот	1,028,400	91,913
Полиси на рати- нефактурирани	-	-48,121
Дофактурирање	-	968,965
Вкупно	87,089,608	27,616,748
Задолжително осигурување	79,544,775	25,843,634
Незадолжително осигурување	7,544,833	1,773,114
За 2023 вкупно	87,089,608	27,616,748

Финансиски резултат

Во 2023 година Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје оствари позитивни финансиски резултати од своето работење во износ од 2.416.847 денари.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 27.682.040 денари, Вкупните расходи од работењето изнесуваат 25.237.250 денари.

ЕМБС: 06704115

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	9.727.953,00			14.243.877,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	4.315,00			80.053,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4.315,00			80.053,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	788.038,00			928.224,00
13	-- Постројки и опрема	788.038,00			
14	-- Транспортни средства				928.224,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	8.935.600,00			13.235.600,00
22	-- Вложувања во подружници	235.600,00			235.600,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	2.500.000,00			6.800.000,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	6.200.000,00			6.200.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	22.804.318,00			19.243.322,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.379.141,00			7.009.385,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.816.522,00			6.001.429,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28.545,00			369.893,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	115.833,00			204.822,00
50	-- Побарувања од вработените	418.241,00			433.241,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	230.000,00			1.506.000,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва				1.200.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	230.000,00			306.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.195.177,00			10.727.937,00
60	-- Парични средства	14.195.177,00			10.727.937,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.552.249,00		3.684.007,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	35.084.520,00		37.171.206,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	32.129.989,00		35.029.809,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.077.000,00		3.077.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	567.279,00		417.279,00
72	-- Законски резерви	417.279,00		417.279,00
74	-- Останати резерви	150.000,00		
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	26.068.863,00		29.562.845,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.416.847,00		1.972.685,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.954.531,00		1.862.034,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.954.531,00		1.862.034,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.066.566,00		1.277.339,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	285.899,00		197.161,00
100	-- Обврски кон вработените	562.257,00		387.533,00
101	-- Тековни даночни обврски	39.809,00		1,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			279.363,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	35.084.520,00		37.171.206,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	27.682.040,00			26.421.467,00
202	-- Приходи од продажба	27.616.749,00			26.205.006,00
203	-- Останати приходи	65.291,00			216.461,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	25.237.250,00			24.004.025,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	252.897,00			391.782,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.631.266,00			5.603.900,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.439.950,00			8.797.633,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	10.541.294,00			8.825.710,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	6.843.334,00			5.754.153,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	596.342,00			485.423,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.892.940,00			2.427.985,00
217	-- Останати трошоци за вработените	208.678,00			158.149,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	303.224,00			177.840,00
222	-- Останати расходи од работењето	68.619,00			207.160,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	362.850,00			1.704,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				1.704,00
233	-- Останати финансиски приходи	362.850,00			

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	2.807.640,00		2.419.146,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.807.640,00		2.419.146,00
252	-- Данок на добивка	240.793,00		446.461,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.566.847,00		1.972.685,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	18,00		17,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	2.566.847,00		1.972.685,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.566.847,00		1.972.685,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	356.626,00			651.283,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	325.708,00			197.161,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	27.616.749,00			26.205.006,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	10.554,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	86.344,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	13.688,00			141.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	104.512,00			155.856,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.021.300,00			2.065.103,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	153.672,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	157.253,00			1.916.083,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	698.137,00			647.866,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	132.215,00			67.414,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			17,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	28.044.890,00			

Потпишано од:

Marija Avramoska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Во периодот што следува Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје со интензивирана активност во дејноста ќе продолжи со успешно реализирање на своите активности, со цел задржување на добрата позиција во осигурителниот брокерски сектор.

Ќе продолжиме со напорите за успешно работење на друштвото и во идниот период, со поголем интузијазам за нови успеси се со цел задоволство на нашите постојани и идни осигуреници.

Скопје, 22.04.2024



ОБД ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје
Извршен директор


Даниела Илиоска